

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 91

6 април 2020, понеделник

година LXXVI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1366. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и регистрација на животните од видот овци и кози (*).....	2	1368. <b>Одлука</b> за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	2
1367. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и регистрација на животните од видот свињи (*).....	2	1369. <b>Исправка</b> на Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	4
		<b>Огласен дел</b> .....	1-28

## АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1366.

Врз основа на член 11 став (7), член 12 став (3), член 13 став (7) и член 16 став (5) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 27/14, 149/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ВИДОТ ОВЦИ И КОЗИ ( )

#### Член 1

Во Правилникот за идентификација и регистрација на животни од видот овци и кози (\*), („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/14), во членот 6 став (5) по зборовите „Ушните маркици“ се додаваат зборовите „од член 8 став (1) точки 1) и 4) од овој правилник“.

Во ставот (6) по втората реченица се додава нова трета реченица која гласи:

„Машкиот и женскиот дел од двете ушни маркици кои се аплицираат на левото и десното уво можат да бидат и со правоаголна форма со ширина помеѓу 30 и 45 mm, висина помеѓу 35 и 45 mm и дебелина од 1 до 2 mm“.

Во ставот (13) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите „или и машкиот и женскиот дел од ушната маркица се со правоаголна форма. Ушната маркица од член 8 став (1) точка 2) од овој правилник е со портокалова боја“.

Во ставот (14) по бројот „(10)“, се додаваат зборовите „односно став (15)“.

Во ставот (15) се додава нова реченица која гласи:  
„Ушните маркици се со портокалова боја“.

#### Член 2

Во членот 8 став (1) точка 2) по зборот „возраст“ запирката и зборовите „кои потекнуваат од одгледувалишта со помалку од 50 животни“ се бришат.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-738/3  
23 март 2020 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
**Зоран Атанасов, с.р.**

1367.

Врз основа на член 11 став (7), член 12 став (3), член 13 став (7) и член 17 став (4) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 27/14, 149/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

\* Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ВИДОТ СВИЊИ ( )

#### Член 1

Во Правилникот за идентификација и регистрација на животни од видот свињи (\*), („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/13), во членот 3 во ставот (2) зборовите „портокалова боја“ се заменуваат со зборовите „зелена боја“.

Во ставот (4) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите „или и машкиот и женскиот дел од ушната маркица се со правоаголна форма со ширина помеѓу 30 и 45 mm, висина помеѓу 35 и 45 mm и дебелина од 1 до 2 mm“.

Во ставот (6) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите „или правоаголна форма со ширина помеѓу 8-20 mm и должина помеѓу 30-50 mm“.

#### Член 2

Во членот 5 по ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

„Ушните маркици за свињите од став (1) од овој член, се аплицираат од овластени организации, согласно член 24 од Законот за идентификација и регистрација на животните, а ушните маркици за свињите од став (2) од овој член, се аплицираат од одгледувачите пред движењето на животните од одгледувалиштето на раѓање“.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1079/1  
31 март 2020 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
**Зоран Атанасов, с.р.**

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1368.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/2019 и 212/2019), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 6.4.2020 година, донесе

\* Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

## Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	48,00 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	50,00 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	45,00 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	33,50 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	17,970 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, вajat франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

## Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	11,572 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	13,357 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	16,008 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	15,429 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	13,339 (денари/килограм)

## Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98, Еуродизел БС (Д-Е V) и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,600 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

## Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

## Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

## Член 6

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

## Член 7

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно член 92 ставови (3) и (7) од Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	21,786 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	21,696 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	15,448 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	6,271 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

## Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 7.4.2020 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-945/1  
6 април 2020 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**1369.**

По извршеното срамнување со изворниот текст, по укажување од носителот, се утврди дека во лиценцата за производство на електрична енергија на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтни деривати Скопје издадена со Одлука за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 56/20), е направена техничка грешка поради што се дава

**И С П Р А В К А**  
**НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО**  
**НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

Во Прилогот 1, точка 8 во ставот (1) катастарските парцели “КП бр. 2863/2, 2864/3, 2866/2, 3312/3, 3312/4, 3313/2, 3314/2, 3317/2, 3318/2, 3319/2, 3320/4 и 3706/4” се заменуваат со катастарските парцели “КП бр. 2863/2, 2864/3, 2866/2, 3312/3, 3312/4, 3313/2, 3314/2, 3315/2, 3316/2, 3317/2, 3318/2, 3319/2, 3320/3, 3320/4 и 3706/6”.

УП1 бр. 12-17/20  
30 март 2020 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – **Мартин Костовски**  
телефон: **+389-2-55 12 400**  
телефакс: **+389-2-55 12 401**

Претплатата за **2020 година** изнесува **12.200,00 денари**.  
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: **15 дена**.  
Жиро-сметка: **300000000188798**.  
Депонент на **Комерцијална банка, АД – Скопје**.

ISSN 0354-1622



2020091